

РАТКО ДУЕВ
Филозофски факултет
Скопје

УДК 016:81

БИБЛИОГРАФИЈА НА АКАДЕМИК ПЕТАР Хр. ИЛИЕВСКИ

Кратенки

- AAntH* Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
- BCH* Bulletin de correspondance hellénique. Paris.
- Билтен* Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје.
- ГласникИНИ* Гласник на Институтот за национална историја. Скопје.
- Godišnjak ANUBiH* Godišnjak Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. Sarajevo.
- ГЗБФФ* Годишен зборник = *Annuaire*: Филозофски факултет на Универзитетот во Скопје.
- ICS* Illinois Classical Studies. Atlanta, GA: Scholars Press.
- ISS* Indiana Slavic Studies.
- ЈФ* Јужнословенски филолог. Београд.
- Klio* Klio: Beiträge zur alten Geschichte. Berlin.
- КЖ* Културен живот. Скопје.
- ЛЗБ* Литературен збор. Списание на Сојуз на друштвата за македонски ја-зик и литература. Скопје.
- MacRev* Macedonian Review. Skopje.
- Макед* Македонија. Скопје.
- Minos* Minos: Revista de filología egea. Salamanca.
- МЈ* Македонски јазик. Скопје.
- НДиск* Научна дискусија на (...) Семинар за македонски ја-зик, литература и култура, Охрид. – Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј“; Семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје.
- ОнПрил* Ономастолошки прилози = Contributions onomatologiques. Београд.
- ОнЈуг* Onomastica Jugoslavica. Zagreb.

<i>ПД</i>	Просветно дело. Скопје.
<i>ППМАНУ</i>	Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје.
<i>Пред</i>	Предавања на (...) семинар за македонски јазик, литература и култура. – Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј“; Семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје.
<i>ПрилозиМАНУ/ОЛЛН</i>	Прилози = Contributions. Македонска академија на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. Скопје.
<i>ПрилозиМАНУ/ООН</i>	Прилози = Contributions. Македонска академија на науките и уметностите. Одделение за општествени науки. Скопје.
<i>Реферати</i>	Реферати на македонските слависти за (...) меѓународен славистички конгрес. Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на РМ. Скопје.
<i>SAIb</i>	Studia Albanica. Tirana.
<i>СлФл</i>	Славянская филология. София.
<i>SMEA</i>	Studi micenei ed egeo-anatolici. Roma.
<i>Совр</i>	Современост. Скопје.
<i>Tractata</i>	Tractata Mycenaea: Proceedings of the Eighth International Colloquium on Mycenaean Studies (Held in Ohrid, 15–20 September 1985). – Skopje: MASA.
<i>Universitas</i>	Universitas: revue Univerzity J.E. Purkyněv Brně. Brno.
<i>ZSl</i>	Zeitschrift für Slawistik. Berlin.
<i>ŽAnt</i>	Жива Антика (Živa Antika). Скопје.

1945

1. Песни од Кичевско. – *Нов ден* 1/2, 57–59.

1952

2. *Свето евангелие*. – [Превод на македонски со: Бошковски, Б.; Милошев, Ѓ.] Скопје. – 242 с.

1955

3. Александар Балабанов [In memoriam]. – *ŽAnt* 5/2, 407–410.
4. [приказ] *W. Brandestein, Griechische Sprachwissenschaft I (Einleitung, Lautsystem, Etymologie), Sammlung Götschen B 117, Berlin 1954, 159 S + географ. карта на грчките дијалекти*. – *ŽAnt* 5/1, 195–197.

1956

5. Дали е дешифрирањето на Вентрис „кула од картони“?. – *ŽAnt* 6/2, 314–336.
6. Две слова на Климент Охридски и едно на Јован Егзарх во еден ракописен зборник од XV век. – *MJ* 7, 73–99.
7. [приказ] *И. М. Тронский, Очерки из истории латинского языка, изд. Акад. наук СССР, М.–Л. 1953, 271 8⁰*. – *ŽAnt* 6/2, 357–359.

1957

8. [приказ] С. Лурье, *Язык и култура Микенской Греции*, изд. Акад. наук СССР, М.–Л. 1957, 401 стр. 8⁰. – *ЖАнт* 7/2, 271–277.

1958

9. [со: Петрушевски, М. Д.]: *The Phonetic Value of the Mycenaean Syllabic Sign 85**. – *ЖАнт* 8/2, 265–278.

10. *Ko-no*. – *ЖАнт* 8/2, 310.

11. *Po-da-ko*. – *ЖАнт* 8/2, 338.

12. [приказ] *John Chadwick: The Decipherment of the Linear B, Cambridge at the University Press 1958, pp. 147, 8⁰*. – *ЖАнт* 8/2, 386–390.

1959

13. *The Adverbial Suffix -θεν in Mycenaean*. – *ЖАнт* 9/1–2, 105–128.

14. [приказ] В. Георгиев, *Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, издат. иностранной литературы, Москва 1958, стр. 317, 8⁰*. – *ЖАнт* 9/1–2, 316–321.

15. [приказ] *Woodhead, A. G.: The Study of Greek Inscriptions, Cambridge at the University Press 1959, pp. 139+XI+4 plates, 8⁰*. – *ЖАнт* 9/1–2, 321–322.

1960

16. Ilarion Meglenski. – *Enciklopedija Jugoslavije 4* [Zagreb: Izdanje naklade Leksikografskog zavoda FNRJ].

17. Jovan I. ohridski arhiepiskop. – *Enciklopedija Jugoslavije 4* [Zagreb: Izdanje naklade Leksikografskog zavoda FNRJ].

18. [со: Вошковски, В.]: *Verske škole u Makedoniji*. – *Enciklopedija Jugoslavije 6* [Zagreb: Izdanje naklade Leksikografskog zavoda FNRJ].

19. [приказ] *The Knossos Tablets, a transliteration by Emmett L. Bennett, J. Chadwick, Michael Ventris, Second edition with corrections and additions by John Chadwick with the assistance of Fred Householder, Institut of Classical Studies. Bulletin Supplement № 7, London 1959, pp. 137, 4⁰*. – *ЖАнт* 10/1–2, 366–369.

20. [приказ] *D. R. Shackleton Bailey, Towards a Text of Cicero: AD ATTICUM, Cambridge University Press, 1960, pp. IX+104*. – *ЖАнт* 10/1–2, 369–370.

1961

21. *Аблативот, инструменталот и локативот во најстарите грчки текстови* [*The Ablative, Instrumental and Locative in the Oldest Greek Texts*]. – Скопје: Филозофски факултет XI. – 147 с. [*ЖАнт*: посебни изданија кн. 2, (докторска дисертација)].

22. [приказ] *E. Vilborg, A Tentative Grammar of Mycenaean Greek, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, Göteborg 1960, str. 196, 8⁰*. – *ЖАнт* 11/1, 206–210.

23. [приказ] *Olivier J.-P., A propos d'une "liste" de desservants de sanctuaire, dans les documents en linéaire B de Pylos, Presses universitaires, Bruxelles 1960, VI+162*. – *ЖАнт* 11/1, 210–212.

1962

24. Вентрис и неговото откритие. – *КЖ* 7/6, 36–38.

25. За македонскиот превод на *Дамаскино*. – *МЈ* 11–12/1–2, 33–52.

26. За „Средногорскиот“ превод на Дамаскинот. – *MJ* 11–12/1–2, 53–72.

27. [приказ] *KADMOS, Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik, Walter de Gruyter and Co/Berlin, Bd. 1, Heft 1–2, 1962, pp. 171, 8^o.* – *ŽAnt* 12/2, 417–421.

28. [приказ] *The Cambridge Ancient History, Revised edition of volume I and II. Cambridge University Press, 1961–1962.* – *ŽAnt* 12/2, 421.

29. [приказ] *C. W. Blegen, Troy. Vol. I, Sections from Chapters XVIII, XXIV; Vol. II, Sections from Chapters XV, XXI.* – *ŽAnt* 12/2, 422–423.

30. [приказ] *F. Matz, Mycenaean Civilisation, Maturity and Zenith, Vol. II, Chapters IVb and XII.* – *ŽAnt* 12/2, 423–425.

31. [приказ] *John Chadwick, The Prehistory of the Greek Language, Vol. II, Chapter XXXIX.* – *ŽAnt* 12/2, 425–426.

1963

32. Прилог кон хронологијата на еден балканизам во македонскиот јазик. – *MJ* 13–14/1–2, 67–85.

33. A Peculiarity of the Arcado-Cyprian Dative. – *Linguistique balkanique* 6 [Sofia], 35–40.

34. Two Notes on the Fr-Tablets. – *Minos* 7/2, 143–149.

1964

35. Некои лексички особености на македонскиот превод на дамаскинот. – *MJ* 15/1–2, 91–99.

1965

36. Потреба од класична настава во нашите школи. – *ПД* 11/9–10, 451–461.

37. Прилог кон хронологијата на еден балканизам во македонскиот јазик. Конструкции со удвоен објект. – *СлФл* 7, 295–296; 302–303.

38. Non-Greek Inflexions or Scribal Errors in the Mycenaean Texts. – *ŽAnt* 15/1, 45–59.

39. The Linear B Ideogram *134. – *ŽAnt* 15/2, 271–280.

40. [приказ] *C. Gallavotti – A. Sacconi, Inscriptions Pyliae ad Mycenaean aetatem pertinentes. Ed. dell’Atheneo, Roma 1961, XVI + 204 (Incunabula Graeca 7. Mycenaei sodalicii curis ed. fautorum impensis: Ministero d. Pubbl. Istruz., Ist. Finaz. Ital. Centrale, Ist. di Fil. Class. d. Università di Roma).* – *ŽAnt* 15/1, 215–218.

41. [приказ] *Anna Morpugo, Mycenaee Graecitatis Lexicon in aedibus Athenaei 1963, Centro di studi micenei, Università di Roma. Incunabula Graeca Vol. III, XXX+404, голем 8.* – *ŽAnt* 15/1, 218–221.

42. [приказ] *John Chadwick – Lydia Baumbach, The Mycenaean Greek Vocabulary, Sonderdruck aus Glotta. Bd. XLI 1963, Heft 3/4, pp. 157–271, 8^o.* – *ŽAnt* 15/1, 221–224.

43. [приказ] *The Mycenaean Tablets III, edited by J. Chadwick, Transactions of the American Philosophical Society, N. S. 52, 7, Philadelphia 1963, pp. 76, 4^o.* – *ŽAnt* 15/1, 225–227.

44. [приказ] *The Knossos Tablets (Third edition), a transliteration by J. Chadwick and J. T. Killen, Institute of Classical Studies, Bulletin Supplement № 15, London 1964, pp. VII+218, голем 8^o.* – *ŽAnt* 15/1, 227–230.

45. [приказ] *L. R. Palmer, The Interpretation of the Mycenaean Texts, Oxford at the Clarendon Press, 1963, pp. XV+488, 8^o.* – *ŽAnt* 15/1, 230–235.

46. [приказ] *The Cambridge Ancient History, Revised edition of volumes I and II, Cambridge University Press, Vol. II, chapters XIV, XXII(a), XXXV: a. Frank Stubbings, The Rise of Mycenaean Civilization, 1963, pp. 37; b. Frank Stubbings, The Expansion of Mycenaean Civilisation, 1964, pp. 25; c. V. R. d' A. Desborough – N. G. L. Hammond, The End of Mycenaean Civilization and the Dark Age, 1962, pp. 54, 8^o. – ŽAnt 15/1, 235–239.*

47. [приказ] *Luigia Achilea Stella, La civiltà micenea nei documenti contemporanei, Incunabula Graeca Vol. VI, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1965, pp. XX+311+3 мапи и 88 табли, голел октаво. – ŽAnt 15/2, 477–481.*

48. [приказ] *S. Levin, The Linear B Decipherment Controversy Re-examined, State University of New York, 1964, pp. XVI+255, 8^o. – ŽAnt 15/2, 481–483.*

49. [приказ] *M. Doria, Avviamento allo studio del miceneo. Struttura, problemi e testi, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1965, pp. 281, 8^o. – ŽAnt 15/2, 483–486.*

50. [приказ] *F. H. Stubbings, The Recession of Mycenaean Civilization, The Cambridge Ancient History, Revised edition of volumes I and II, fasc. 39, vol. II, chapter XXVII, Cambridge at the University Press 1965, pp. 21, 8^o. – ŽAnt 15/2, 487.*

51. [приказ] *С. И. Радциг, Въведение в класическую филологию, изд. Московского университета, 1965, стр. 525, 8^o. – ŽAnt 15/2, 487–490.*

1966

52. Грчко-словенска културна симбиоза во Македонија. – *Словенска писменост: 1050 годишнина на Климент Охридски* [Охрид: Народен музеј], 45–55.

53. Две слова на Климент Охридски и едно на Јован Егзарх во еден ракописен зборник од XV век. – *Книга за Климент Охридски* [Скопје: Кочо Рацин], 89–113.

54. *The Recipients of the Es Tablets. – Proceedings of the 4th International Colloquium on Mycenaean Studies* [Cambridge], 238–244.

55. [приказ] *V. L. Georgiev, Introduzione alla storia delle lingue indoeuropee, Incunabula Graeca, vol. IX, Centro di Studi Micenei, Università di Roma. – Roma 1966, str. VII+477, голем 8^o. – ŽAnt 16, 358–361.*

1967

56. *Myc. wo-ne-we. – ŽAnt 17, 23–31.*

1968

57. Нови студии врз граматиката и вокабуларот на микенскиот грчки. – *ŽAnt 18/1, 141–148.*

58. *A Re-Examination of the PY Cn Tablets. – Atti e memorie del I Congresso internazionale di Micenologia* [Roma 1968], 616–632.

59. *Myc. A-da-ra-ko. – ŽAnt 18/2, 216.*

60. *Some Observations on Mycenaean Epigraphy (Achievements and Problems).* – *Klio 50, 40–52.*

61. [приказ] *J.-P. Olivier, Les scribes de Cnossos. Essai de classement des archives d'un palais mycénien, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1967, pp. 398+77 tabl.+67 planches. – ŽAnt 18/1, 148–152.*

62. [приказ] *Studia Mycenaea, The Mycenaean Symposium, Brno – April 1966, Brno 1968, pp. 260. – ŽAnt 18/1, 152–156.*

63. [приказ] *W. S. Allen, Vox Graeca, A Guide to the Pronunciation of Classical Greek, Cambridge at the University Press, 1968, pp. 157 + XVI, 8^o. – ŽAnt 18/1, 156–158.*

1969

64. Мус. *We-ra-jo*. – *ŽAnt* 19/1, 20.
 65. Мус. *Ki-zo*. – *ŽAnt* 19/1, 24.
 66. Мус. *Pu-zo*. – *ŽAnt* 19/1, 149.
 67. Мус. *A-ka-ma-jo*, *A-ka-ma-wo*, *A-ka-ma-no*. – *ŽAnt* 19/2, 174.
 68. Мус. *Ka-ki-ro*, *Ka-ke-u*. – *ŽAnt* 19/2, 226.
 69. Мус. *Ko-ti*, *Ko-te-u*. – *ŽAnt* 19/2, 238.
 70. [приказ] *C. J. Ruijgh, Études sur la grammaire et le vocabulaire du grec mycénien, Amsterdam, Hakkert 1967, pp. 459, 8^o. – СМЕА 9, 120–124.*

1970

71. Учество на грчкиот и балканскиот латински во развојот на старословенската деклинација. – *Симпозиум 1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски*, кн. 2, [Скопје: МАНУ] 81–96.
 72. Членот во македонскиот превод на Дамаскиот. – *МЈ* 21, 57–74.
 73. Il sincretismo dei casi in miceneo: e sincretizzato lo strumentale con il dativo? – *СМЕА* 12, 88–116.
 74. Мус. *Me-tu-ro and Ko-tu-ro*. – *ŽAnt* 20, 214.
 75. Мус. *Te-ru-ro*. – *ŽAnt* 20, 230.
 76. Лат. *Meridies* и балк. *Meriz*. – *ŽAnt* 20, 278.

1971

77. Григориј Пелагониски како преводач од грчки. – *ГЗбФф* 23, 447–478.
 78. Една семантичка особеност на суфиксот -εύς во микенскиот грчки. – *ГЗбФф* 23, 557–577.
 79. Михаил Д. Петрушевски – По повод на неговата шеесетгодишнина. – *ŽAnt* 21/1, 5–9.
 80. Михаил Д. Петрушевски – По повод на неговата шеесетгодишнина. – *ГЗбФф* 23, 1–3. [= 80. *ŽAnt* 21/1, 5–9].
 81. Библиографија на објавени трудови на акад. проф. Д-р Михаил Д. Петрушевски. – *ŽAnt* 21/1, 10–14.
 82. Библиографија на објавени трудови на акад. проф. Д-р Михаил Д. Петрушевски. – *ГЗбФф* 23, 607–611. [= 81. *ŽAnt* 21/1, 10–14].
 83. Од историјата на описната компарација во македонскиот јазик. – *Пред* 4, 49–59.
 84. Кадри за повеќе научни дисциплини. – *Нова Македонија*, 4. IV 1971.
 85. The Suffix *ulo/a* in the Mycenaean Personal Names. – [*Proceedings of the V International Colloquium on Mycenaean Studies*] *Acta Mycenaea* 2/11, 261–280.
 86. Balkan Slav. *свои си, себе/ъ си* and Latin *suus sibi, se sibi*. – *ŽAnt* 21/2, 370.
 87. [приказ] *The Knossos Tablets (Fourth edition), a transliteration by J. Chadwick, J. T. Killen and J.-P. Olivier, Cambridge University Press, 1971, pp. XIV+477. – ŽAnt* 21/2, 712–714.

1972

88. *Крнински дамаскин*. – Скопје: ИМЈ „Крсте Мисирков“, 562с. (Стари текстови: 3).
 89. Граматичкото удвојување во македонскиот јазик. – *Пред* 5, 38–46.
 90. A Note on the Suffix *-s/s/os* in the Linear B Texts. – *Acta of the 2nd International Colloquium on Aegean Prehistory* [Athens], 99–103.

91. [приказ] *W. F. Wyatt, Jr., The Greek Prothetic Vowel, Published by the American Philological Association, Princeton University, 1972.* – *ЖАнт* 22, 255–253.

1973

92. Григориј, епископ пелагонски и прилепски. – *Дваесет и шестина: книжевен зборник на прилепските автори* [Скопје: Прилеп], 7–10.

93. Јазикот на дамаскините и процесот на обновување на писмениот јазик во турскиот период. – *Пред* 6, 1–12.

94. Кон интерпретацијата на моделот на удвоениот објект во македонскиот јазик. – *ГЗбФф* 24–25, 205–220.

95. Културно-просветната дејност на манастирот Пречиста – Кичевско. – *Бигорски научно-културни собири: I Научен собир* [Гостивар 22–23. X1971], 73–79.

96. Описната компарација во балканските словенски јазици. – *Реферати* 7, 25–33.

97. Претходниците на К. Пејчиновиќ. – *Симпозиум Кирил Пејчиновиќ и неговото време* (Тетово, 24 и 25 ноември 1971), 55–61.

98. Претходниците на Пејчиновиќ. – *Весник* [службен лист на МПЦ 1973].

1974

99. Впечатоти од III Балканолошки конгрес (Лингвистичка секција). – *МЈ* 25, 294–300.

100. [приказ] *John Chadwick, Documents in Mycenaean Greek, second edition, Cambridge, University Press, 1973, pp. XXXV–622, голем октаво.* – *ЖАнт* 24, 388–396.

1975

101. Контекст и интерпретација на дамаскинови слова. – *ГЗбФф* 1 (27), 201–239.

102. Нови надежи за дешифрирање на линеарното А писмо. – *ЖАнт* 26/2, 501–503.

103. Пресоздавање на хероиката „Скендербеј“. – *КЖ* 21/1, 30–32.

104. Illyrian Personal Names in the Mycenaean-Greek Onomasticon? – *ЖАнт* 25, 413–421.

1976

105. Обиди на воведување на говорниот јазик во писменоста пред К. П. Мисирков (Од дамаскинарската книжнина во Македонија). – *Крсте П. Мисирков и национално-културниот развој на македонскиот народ до ослободувањето* (Скопје, 22–23 април 1975) [ИМЈ], 57–65.

106. *Насекаде длабоко вткаената класика.* – *Нова Македонија* 13. VI 1976; *Вечер* 12. VI 1976.

107. Sheep Records from the Mycenaean Archives. – *Odredbe pozitivnog zakonodavstva i običajnog prava o sezonskim kretanjima stočara u jugoistočnoj Evropi kroz vekove* [Београд: Balkanološki institut, posebna izdanja knj. 4], 213–222.

108. Der Anteil des Griechischen und des Lateinischen an der Entwicklung der grammatischen Struktur der slawischen Balkansprachen. – *ZSl* 21/2, 129–135.

109. [приказ] *Григор С. Прличев, Скендербеј: Од грчкиот оригинал препеал М. Д. Петрушевски, изд. Македонска книга, Скопје 1974, стр.*

XXVIII+ 206 +116 факсимили од автографот на поемата и 6 илустрации.
– *ŽAnt* 26/1, 237–241.

110. [приказ] *John Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge University Press, Cambridge 1976, pp. XVIII+201, 8^o.* – *ŽAnt* 26/1, 241–246.

111. [приказ] *Th. G. Spyropoulos – J. Chadwick, The Thebes Tablets II, Suplementos a Minos Num. 4, Salamanca 1975, pp. 120+XXXI табла со 121 фотографија на археолошки локалитети и предмети и 19 фотографии на линеарни Б плочки.* – *ŽAnt* 26/1, 247–250.

1977

112. [превод] Извештај за пратеништвото на Теодор Метохит. – *Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија*, том II [Скопје: Архив на Македонија], 228–307.

113. Из микенске палеографије. – *Зборник Владимира Мошина* [Београд], 17–24.

114. Α ἄλαξ εἰρημένον *Jadrim.* – *ŽAnt* 27/1, 118.

115. Мус. *A-ri-ja-to.* – *ŽAnt* 27/2, 342.

116. Мус. *E-ri-ka-we-e.* – *ŽAnt* 27/2, 346.

117. [приказ] *R. R. Bolgar, Classical Influences on European Culture A. D. 1500–1700, Cambridge University Press 1976, pp. XVIII+383+16 plates, 8^o.*
– *ŽAnt* 27/1, 297–300.

1978

118. Антички елементи во современата охридска топонимија. – *ŽAnt* 28, 85–111.

119. Класичното наследство трансформирано во проповедите на Дамаскин Студит. – *Реферати* 8, 15–21.

120. *Верата на нашите татковци* од Б. Бошковски. – *Весник* 1 [службен лист на МПЦ], 24–25.

121. Classical heritage transformed in Damascenus Studite's sermons. – 8 *Međunarodni slavistički kongres, Knjiga referata 1* [Zagreb], 353.

122. Some observations on Mycenaean personal names of non-Greek origin. – *Actes du II^e congrès international des études du sud-est-européen* (Athènes, 7–13 mai 1970) [Tome IV: Linguistique et littérature], 9–23.

1979

123. Неколку лексички балканизми од претсловенскиот балкански јазичен сојуз во македонскиот јазик (*босилек, карпа, рофја, талас*). – *НДиск* 5, 47–52.

124. Неколку паралела из словенске и грчке топонимије. – *ОнПрил* 1, 9–25.

125. По Меѓународниот славистички симпозиум во Солун – Врските на грчката и словенските средновековни литератури. – *Нова Македонија* 5. VI 1979.

126. Interlinguistic Contacts Reflected in the Mycenaean Onomastics. – *IV Congrès International des Etudes du Sud-Est-Européennes* (Ankara, 13–18 août, 1979), 269.

127. Vocabulary Words from the Mycenaean Personal Names. – *Colloquium mycenaicum: Actes du sixième colloque international sur les textes mycéniens et égéens tenu à Chaumont sur Neuchâtel du 7 au 13 septembre 1975* [Neuchâtel: Université], 135–146.

128. The Ancient Greek in Contact with Other Balkan Languages. – *SAlb* 16/1, 139–161.

129. Мус. *ka-ra-na-ko*. – *SMEA* 20, 161–169.

130. Мус. *Qo-te-wo i-ju*. – *ŽAnt* 29/2, 250.

131. Further on the Followers in Hom. and Mус. Greek. – *ŽAnt* 29/2, 286.

132. [приказ] *Sigrid Deger-Jalkotzy, E-QE-TA. Zur Rolle des Gefolgschaftswesens in der Sozialstruktur mykenischer Reiche. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Kommission für mykenische Forschung) Wien 1978, pp. XII+217, 8^o*. – *ŽAnt* 29/1, 167–170.

1980

133. Интерпретација на неколку претсловенски топоними од Охридско. – *Втора југословенска ономастичка конференција* (Скопје, 6–9 октомври 1977) [Скопје: МАНУ], 109–117.

134. Континуитет меѓу микенската грчка и класичногрчката антропонија. – *ŽAnt* 30, 73–88.

135. Топономастички белешки од реонот на Галичица. – *ГЗбФф* 5–6 (31–32), 289–308.

136. On Damascene Literature in Macedonia. – *MacRev* 10/1, 28–37.

137. [предговор] Čedvik, Džon: *Mikenski svet*. – [prevela Ljiljana Срепајас: Beograd: Rad], 5–18.

1981

138. Внатрешни и надворешни фактори во развојот на македонскиот третосложен акцент. – *ЛЗб* 28/4, 35–42.

139. Инструменталот и неговите функции во микенскиот грчки. – *Прилози МАНУ/ОЛ-ЛН* 6/1, 23–51.

140. Од најстарата словенска антропонија. — *Četvrta jugoslovenska onomastička konferencija* (Portorož) [Ljubljana: SAZU], 15–17. (резиме)

141. Од научната дејност на академикот Михаил Д. Петрушевски: по повод на неговата седумдесетгодишнина. – *ŽAnt* 31, 7–19.

142. Топонимијата – јазик на земјата. – *ЛЗб* 28/5, 27–35.

143. Учество на грчко-романската јазична средина во формирањето на македонскиот третосложен акцент. – *Прилози МАНУ/ОЛ-ЛН* 6/2, 35–58.

144. Mysenaean-Greek personal names as a lexical stock – Intensive prefixes *eri-*, *ari-* in Mус. Greek. – *Proceedings of Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences, Vol. I*. [Wrocław: Ossolineum], 529–534.

145. [приказ] *Аристотел, За поетиката. Превод од старогрчки на Михаил Д. Петрушевски, издание на Македонска книга – Култура – Наша книга – Комунист – Мисла, Скопје, 1979, стр. XIX + 125, 8^o*. – *ŽAnt* 31, 333–335.

146. [приказ] *R. L. Palmer, The Greek Language, Faber and Faber, London – Boston 1980, pp. XII + 355, 8^o*. – *ŽAnt* 31, 335–338.

147. [приказ] *Georg Renatus Solta, Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkan-lateinischen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1980, pp. X + 261, 8^o + 1 мапа* (за распространетоста на трако-дакиското население). – *ŽAnt* 31, 339–341.

148. [приказ] *D. J. Georgacas, Ichthyological Terms for the Sturgeon and Etymology of the International Terms Botargo, Caviar and Congeners (A linguistic, philological and culture-historical study)* 43, 1978, pp. 330 голем октаво. – *ŽAnt* 31, 342–343.

149. [приказ] *Festschrift for Oswald Szemerényi on the Occasion of his 65th Birthday, edited by Bela Brogyanyi, Amsterdam – John Benjamins B. V., 1979 in two parts (I, pp. XIV+ 487; II, 489–999), 8^o*. – *ŽAnt* 31, 344–345.

150. [приказ] Ljubomir Crepajac, *Latinski jezik za IV razred usmerenog obrazovanja (treća godina učenja) za prevodilačku i arhivsko-muzejsku struku; izdanje Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1981, str. 142, 8^o*. – *ŽAnt* 31, 360–362.

151. [приказ] Б. Бошковски, *Философски етички системи*. – *Весник* 12 [службен лист на МПЦ].

1982

152. За потеклото на *-its-* суфиксите во грчкиот. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 7/1, 55–70.

153. Микенската просопографија како историски извор. – *ППМАНУ* 6, 103–125.

154. Неколку топоними и хидроними од основата **alb(h)-* во Македонија. – *OnJug* 10, 313–321.

155. Од историјата на футурот во балканските јазици. – *НДиск* 1, 45–53.

156. Проклиза на рефлексивот *se* во македонскиот и во несловенските балкански јазици. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 7/1, 42–53.

157. Са мудрошћу антике. – *Просветни преглед* 39/1448 [Београд], 19.

158. Традиција и иновации во книжевните споменици од Македонија за време на турскиот период. – *Пред* 15, 163–176.

159. *Balkanisms resulting from endogenous processes and external linguistic interferences*. – *A Graeco-Slavic Controversial Problem Reexamined* [Athena], 319.

160. [приказ] Ernst Risch, *Kleine Schriften zum siebzigsten Geburtstag, herausgegeben von Annemarie Etter und Marcel Looser, Walter de Gruyter – Berlin – New York 1981, pp. XVII + 783, 8^o*. – *ŽAnt* 32/1, 112–116.

161. [приказ] D. J. Georgacas *A Graeco-Slavic Controversial Problem Reexamined: The -ιτσ- Suffixes in Byzantine, Medieval, and Modern Greek: Their Origin and Ethnological Implications, Pragmateiai tēs Akadēmias Athēnōn, Tomos 47, 1982, pp. 437, голем октаво*. – *ŽAnt* 32/1, 116–122.

1983

162. Лексички реликти од стариот балкански јазичен слој во јужнословенските јазици. – *Реферати* 9, 7–14.

163. Македонска *Илијада*. – *ЛЗБ* 30/3, 43–58.

164. Метричко-ритмички особености на македонскиот преводен хексаметар. – *ŽAnt* 33/1, 63–82.

165. [со: Пеев, К.]: Необична иновација во долновардарските говори. – *МЈ* 34, 105–113.

166. Појава на описен перфект со *мам* во грчкиот и латинскиот јазик. – *НДиск* 2, 14–24.

167. Универзалноста на Хомеровата *Илијада* (По повод на македонскиот препев на *Илијадата*). – *ЛЗБ* 30/2, 59–73.

168. Mihail D. Petruševski – Scholar and Polyglot. – *MacRev* 13/1, 77–80.

169. Some Structural Peculiarities of Mycenaean-Greek Personal Names. – *Res Mycenaee: Akten des VII. Internationalen Mykenologischen Colloquiums in Nürnberg* (6.–10. April 1981) [Göttingen], 202–215.

170. Some Lexical Relicts from Ancient Balkan Linguistic Stratum in South Slavic Language. – *Резюме докладов и письменных сообщений: 9 Международный съезд славистов* (Киев 1983) [Москва: АН СССР], 204.

171. [приказ] *H. von KAMPTZ, Homerische Personennamen, Sprachwissenschaftliche und historische Klassifikation, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 1982, str. XXVI + 338, 8°.* – *ŽAnt* 33/1, 109–112.

172. [приказ] *RES MYCENAEAE, Akten des VII. Internationalen Mykenologischen Colloquiums in Nürnberg vom 6.–10. April 1981, herausgegeben von Alfred Heubeck und Günter Neumann, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1983, 439, pp. 439, 8°.* – *ŽAnt* 33/2, 219–223.

1984

173. Балканските меѓујазични контакти во антропонимијата на *Зборникот* од Миладиновци. – *Животот и делото на браќата Миладиновци* (Скопје, 15–16 октомври 1982) [Скопје: МАНУ], 257–270.

174. Микенски скриптории: обид за реконструкција на микенската администрација. – *Прилози МАНУ/ ОЛЛН 9/2*, 27–70.

175. Придонес на микенскиот грчки кон интерпретацијата на хомерските лични имиња. – *ŽAnt* 34, 49–58.

176. Хипердетерминираноста во грчкиот и македонскиот јазик. – *MJ* 35, 111–116.

177. [дискусија] За имињата на дните. – *ŽAnt* 34, 66.

178. [дискусија] За транскрипција на грчките имиња. – *ŽAnt* 34, 71.

179. Greek-Slavonic Interrelations Reflected in Damascenus Stoudites' *Thesaurus* and Its Church-Slavonic Translations. – *Прилози МАНУ/ ОЛЛН 9/1*, 41–51.

180. Iz predslovenske toponimije u Makedoniji. – *Zbornik radova Savetovanja o pitanjima standardizacije geografskih naziva u jezicima naroda i narodnosti SFRJ* [Sarajevo], 204–215.

181. Metodologija istorijske onomastike. – *Zbornik radova Savetovanja o pitanjima standardizacije geografskih naziva u jezicima naroda i narodnosti SFRJ* [Sarajevo], 329–332.

1985

182. Податоци за балканската ономастика од најстарите грчки писмени извори. – *Зборник на трудови од V југословенска ономастичка конференција* (Мостар 1983) [Sarajevo: ANUBiH], 193–201.

183. Хармонија: прилог кон зборообразувањето и семантичкиот развој на терминот *harmonia* кај античките Грци. – *Прилози МАНУ/ ОЛЛН 10/1*, 37–56.

184. Значај prevoda Grigorija Pelagonijskog za razvoj pismenog i književnog makedonskog jezika. – *Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev* [Ljubljana], 95–101.

185. Leonard R. Palmer (5. VI 1906–26. VIII 1984) [In memoriam]. – *ŽAnt* 35, 1–2; 133–136.

186. [приказ] *Pylos Comes Alive, Industry Administration in a Mycenaean Palace. A Symposium of the New York Society of the Archeological Institute of America and Fordham University in Memory Claireve Grandjouan, Edited by Cynthia W. Shelmerdine and Thomas G. Palaima, New York, 1984, pp. XIX 107 + 13 figures, 8°.* – *ŽAnt* 35, 143–147.

187. [приказ] *Adriana Quattordio Moreschini, Le formazioni nominali greche in -nih-, Edizioni dell'Ateneo, Incunabula Graeca vol. LXXXIII, Roma 1984, pp. 117, 8°.* – *ŽAnt* 35, 147–149.

1986

188. Две слова на Климент Охридски и едно на Јован Егзарх во еден ракописен зборник од XV век. – *Климент Охридски: студии* [Скопје], 32–50. (= 6. МЈ 7, 73–99)

189. За потеклото на *-its-* суфиксите во грчкиот. – *ГЗбФФ* 13 (39), 228–242. (= 152. Прилози МАНУ/ ОЛЛН 7/1, 55–70)

190. Од терминологијата на микенската борна кола. – *Зборник на трудови посветени на академикот Михаило Апостолски по повод 75-годишнината од животот* [Скопје: МАНУ], 471–484.

191. Кон употребата на паралели меѓу микенската и словенската религија: (методолошки осврт). – *Прилози МАНУ/ ОЛЛН* 11/2, 5–26.

192. Владимир Георгиев (16. II 1908–14. VII 1986) [In memoriam]. – *ŽAnt* 36, 1–2, 95–97.

193. Многузначноста на терминот *хармонија*. – *Трета програма на Радио Скопје*.

194. Expansion of the Greek Suffix *-issa* and the Slavonic *-ica*. – *Festschrift für Ernst Risch zum 75. Geburtstag* [Berlin; New York: Walter de Gruyter], 406–414.

195. Pisani podaci o zemljoposedničkim odnosima na Balkanu iz kasne bronzane epohe. – *Godišnjak ANUBiH* 24, 5–40.

196. [приказ] *ACTES DU VII^e CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ÉTUDES CLASSIQUES, publiés par János Harmatta, Akadémiai Kiado, Budapest 1984, vols I–II, 464–613, посебно Studia Mycenaea, vol. II, str 451–514, 599–601, 8^o. – ŽAnt* 36, 103–107.

197. [приказ] *Linear B: A 1984 Survey, edited by Anna Morpurgo Davies and Yves Duhoux, Cabay, Louvain-la-Neuve, 1985, 310, 8^o. – ŽAnt* 36, 107–113.

198. [приказ] *Alfred Heubeck, Kleine Schriften zur griechischen Sprache und Literatur, Universitätsbund Erlangen–Nürnberg 1984, pp. 599, 8^o. – ŽAnt* 36, 113–114.

199. [приказ] *Y. Duhoux, Introduction aux dialectes grecs anciens. Problèmes et méthodes. Recueil de textes traduit. Cabay, Louvain-la-Neuve 1983, pp. 111. – ŽAnt* 36, 114–116.

200. [приказ] *Francisco Aura Jorro, Diccionario micénico, vol. 1, Instituto de filología, Madrid 1985, pp. 480, 8^o. – ŽAnt* 36, 116–119.

201. [приказ] *J. T. Hooker, The Origin of the Linear B Script, Suplementos a Minos Núm. 8, Salamanca 1979, 8^o. – ŽAnt* 36, 119–122.

1987

202. Кон проблематиката за појавата на балканизмите и уделот на балканскиот јазичен супстрат во развојот на балканскиот јазичен сојуз. – *Прилози МАНУ/ ОЛ-ЛН* 12/1, 57–88.

203. [edited with: Крепајас, L.] *Tractata Mycenaea: Proceedings of the Eighth International Colloquium on Mycenaean Studies* (Held in Ohrid, 15–20 September 1985). – Скопје: MASA.

204. Kutel. – *Tractata*, 64.

205. MN *a-ko-ro-ḡo-ro* and the terms for “farmer” in the Linear B Texts. – *Tractata*, 151–161.

206. Mycenaean *a-mo* /(*h*)*armo*/ and Some IE Co-Radicals. – *Minos* 20–22 [*Studies in Mycenaean and Classical Greek, Presented to J. Chadwick*], 259–309.

207. Odras zemljoposedničkih odnosa u mikenskoj toponimiji: imena mesta složena sa *wo-wo* i (-)*wo-wi-ja*. – *Godišnjak ANUBiH* 25, 5–21.

208. [приказ] *Corpus of Micenaean Inscriptions from Knossos, Vol. I* by J. Chadwick – L. Godart – J. T. Killen – J. P. Olivier – A. Sacconi – I. A. Sakerarakis, Cambridge University Press, Edizioni dell'Ateneo, spa Roma 1986, XV + 435, folio. – *ŽAnt* 37, 38–40.

209. [приказ] Hugo Mühlestein, *Homerische Namenstudien, Beiträge zur klassischen Philologie, Bd, 183*, hgb. von. E. Heitsch, L. Koenen, R. Merkelbach und C. Zintzen, Athenäum, Verlag, GmbH Frankfurt am Main, 1987, XII + 198 str. – *ŽAnt* 37, 40–42.

1988

210. Балканолошки лингвистички студии: (со посебен осврт кон историскиот развој на македонскиот јазик). – Скопје: ИМЈ [Посебни изданија: бр. 14], 594 с.

211. Од јазикот на Григориј Пелагониски. – *Јазичните појави во Битола и Битолско денеска и во минатото* (реферати од научниот собир одржан од 7 до 9 септември 1984 г. во Битола) [Скопје: МАНУ], 47–56.

212. Просветителската мисија на Св. Методија. – *Кирило-методиевскиот (старословенскиот) период и кирилородивевската традиција во Македонија* (прилози од научниот собир одржан по повод 1100-годишнината од смртта на Методиј Солунски: Скопје, 1–3 октомври 1985 г.) [Скопје: МАНУ], 249–258.

213. Просветителската мисија на Св. Методија. – *Охридската архиепископија и покрстувањето на Русија* [Скопје: Православен богословски факултет], 73–81. [= 212. Скопје: МАНУ, 249–258]

214. Остатоци од претсловенската топонимија во Македонија. – *MJ* 38–39, 7–25.

215. Ernst Risch (1911–1988) [In memoriam]. – *ŽAnt* 38, 91–94.

216. Rivalry between the Greek suffix *-issa* and the Slavonic *-ica*. – *Papers presented at Vth International Congress of South-East European Research Studies* (Belgrade, 11–16th september 1984) [Skopje: Institute of National History], 97–104.

217. [приказ] *Text, Tablets And Scribes, Studies in Mycenaean Epigraphy and Economy offered to Emmett L. Bennett, Jr., editet by J.P. Oliver and Th. G. Palaima, Suplementos a Minos Núm. 10. Salamanca 1988, 391, 8^o*. – *ŽAnt* 38, 103–110.

1989

218. Просветната програма на св. Климент Охридски. – *Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета* (материјали од научен собир одржан во Охрид од 25 до 27 септември 1986 г.) [Скопје: МАНУ], 267–277.

219. Микенски лични имиња од основите *khari-* 'рад' и *klewo-*, *klewēs* 'слав'. – *Прилози МАНУ/ ОЛЛН* 14/1, 43–63.

220. Doprinios linearnih B tekstova u rasvetljavanju grčke religije kasne bronzane epohe. – *Godišnjak ANUBiH* 27, 5–38.

221. Evidence for Temple Economies in the Linear B Texts. – *VIe Congres International d'Études de Sud-Est Européen, Résumés des communications, Histoire 2*, [Sofia], 12–13.

222. *Ti-ri-se-ro-e* and Some Other Mycenaean Names with Augmentative Prefixes. – *Studia Mycenaea* [*ŽAnt*: посебни изданија кн. 7], 67–79.

223. Report on Section V of the XVIIIth EIRENE Congress. – *Studia Mycenaea* [*ŽAnt*: посебни изданија кн. 7], 1–4.

224. [приказ] *A Lexicon of Greek Personal Names*, edited by P. M. Fraser and E. Matthews, vol. I. *The Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica*, Clarendon Press, Oxford 1987, XXXV+ 489, 4°. – *ŽAnt* 39, 87–89.

225. [приказ] *Problems un Decipherment*, edited by Yves Duhoux, Thomas G. Palaima, and John Bennet BCILL, Peeters, Louvain-la-neuve 1989, pp. 216, 8°. – *ŽAnt* 39, 89–93.

1990

226. Две писма на печалбар до фамилијата во Охрид на македонски со грчко писмо. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 15/1, 27–40.

227. Просветната улога на манастирот „Св. Пречиста“: (со посебен осврт кон дамаскинарската книжнина). – *Манастир Пречиста – Кичевска*, 15–39.

228. Михаил Д. Петрушевски (1911–1990). – *Споменица посветена на починатиот Михаил Д. Петрушевски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите*, 13–17. – *Билтен* 17/1, 22–23.

229. Име на светската наука – М. Д. Петрушевски. – *Нова Македонија* 3. III. – *Повод* 12/52, 12.

230. Со песни црквата поучува – Низ културното наследство: Манастирот Света Пречиста. – *Нова Македонија* 13. VII.

231. *O-ta₂-no* / = *Orti-ānōr*/ и други микенски хомерски имиња сложени со (-)ānōr, (-) andro(s)/-ra. – *ŽAnt* 40, 15–28.

1991

232. [приредил со: Митевски, В.]: *Грчко-римска антика во Југославија и на Балканот*. — Скопје: Сојуз на друштвата за антички студии на Македонија (прилози од 5-от научен собир на друштвата за антички студии на Југославија, одржан во Скопје од 26 до 29 септември 1989 г.) [*ŽAnt* – Посебни изданија, бр. 9].

233. Грчко-словенски паралели во антропонимијата – (Имиња на -слав). – *ЛЗб* 38, 25–30.

234. Манастирот Св. Пречиста (Просветен центар во Западна Македонија). – *Бигорски научно-културни собири / IX научен собир* (Кичево, 8–9 јули 1990) [Гостивар], 5–12.

235. Местото на македонскиот меѓу балканските и европските јазици. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 16/2, 37–46.

236. Микенскиот троен херој и хомерските херојски имиња. – *Грчко-римска антика во Југославија и на Балканот* (прилози од 5-от научен собир на друштвата за антички студии на Југославија, одржан во Скопје од 26 до 29 септември 1989 г.) [*ŽAnt* – Посебни изданија, бр. 9], 47–53.

237. Мик. *a-re-ko-to-re* /*Alektorei*/ (дат.) и Хом. Ἀλέκτωρ, ἠλέκτωρ, ἠλέκτρον. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 16/1, 67–78.

238. Mikensko *wi-du-ro*, klasičnogrčko (f)δυλος, Παν(ε)ιδης, Πολυιδης i srodna lična imena. – *Posebna izdanja ANUBiH*, knj. 95 [Sarajevo: Odjeljenje društvenih nauka 27], 313–319.

239. Position of the Ancient Macedonian Language and the Name of the Contemporary Makedonski. – *Sbornik Praci Filosofické Faculty Brnské Univerzity. Series Archaeologica et Classica* [E 36, Studia Minora: Brno], 135–139.

240. Tradition and innovations in the Development of the Macedonian Language. – *MacRev* 21, 20–24.

1992

241. Кој е собирачот и запишувачот на *Народните бисери од Кичевско*? – *Од методологијата на научната работа*. – *Совр* 15/5–6, 98–109.
242. Михаил Д. Петрушевски и списанието *Жива Антика*: (по повод на осумдесетгодишнината од раѓањето и годишнината од смртта). – *Прилози МАНУ/ООН* 23/1, 45–62.
243. Повторно за народните умотворби од Кичевско – Наука или парадирање? – *Совр* 16/9–10, 168–174.
244. Потеклото на античкиот македонски и името на современиот македонски јазик. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 17/2, 99–125.
245. Струмички (Македонски) апостол – кирилски споменик од XIII век. – *Совр* 16/1–4, 224–230.
246. 40 години *Жива Антика* и сеќавање на проф. М. Д. Петрушевски. – *ЖАнт* 41–42, 9–14.
247. Чие е името Македонија? – *Макед* 39/473, 18–20.
248. Чие е името Македонија? – *Нова Македонија* 29. VIII 1992.
249. Денар. – *Вечер* 1. V 1992.
250. The Strumitsa (Macedonian) Apostle. – *MacRev* 22/2, 151–156. [= 245. *Совр* 16/1–4, 224–230]
251. Observations on the personal names from the Knossos D tablets. – *BCH* 25 (supplément), 321–348.
252. Report on Section V. – *AAntH* 33/1–4, 395–397.
253. The Ancient Macedonian Language and the Name of the Contemporary Makedonski. – *MacRev* 22/3, 247–257. [= 244. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 17/2, 99–125]
254. [приказ] *Melena, Jozé L. – Olivier, Jean – Pierre, Tithemy. The Tablets and Nodules in Linear B from Tirins, Thebes and Mycenae, A Revised Transliteration by, Suplementos a Minos Núm. 12, Salamanca 1991, 97, 8°.* – *ЖАнт* 41–42, 123.
255. [приказ] *W. Pötsher, Aspekte und Probleme der minoischen Religion. Ein Versuch. Georg Olms Verlag, Hidesheim – Zürich – New York, 1990, 282 str., 8°.* – *ЖАнт* 41–42, 124–126.

1993

256. *Македонија и односите со Грција (Macedonia and Its Relations with Greece)*. – Скопје: МАНУ, 136с.
257. Античкиот македонски и името на современиот македонски јазик. – *Пред* 25, 33–38.
258. Просветителство со удвоени сили. – *Макед* 15/485, 14–15.
259. Развој и многузначност на терминот *хармонија*. – *КЖ* 38/1, 32–37.
260. Терминот *ἐπτάρουθμος* и состав на групата „свети словенски Седмочисленици“. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 18/2, 5–31.
261. Antická makedonština a současný makedonský jazyk. – *Universitas* 3, 15–21.
262. Position of the Ancient Macedonian Language and the Name of the Contemporary Makedonski. – *Balkan Forum* 1/2 [Скопје], 241–254.
263. The Origin and Semantic Development of the Term Harmony. – *ICS* 18, 1–11.
264. The Enlightenment of the Slavs (Ex Oriente Lux). – *MacRev* 23/2–3, 151–161.

1994

265. Константин-Кирил „Философ“ – ортодоксен теолог. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 19/1–2, 77–103.
266. Местото на античкиот македонски меѓу другите индоевропски јазици. – *ЖАнт* 44, 73–94.
267. Мотивот *светлина* во делата на св. Климент Охридски. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 19/1–2, 105–131.
268. Духовниот семафор на Лазар Кескинов [предговор]. – Кескинов, Лазар М.: *Духовен семафор: апологетска читанка*, Битола: Преспанско-Битолска епархија, 3–11.
269. Остатоци од претсловенската топонимија во Македонија. – *Архелошка карта на Република Македонија*, Том I [Скопје: МАНУ: Музеј на Македонија – Археолошки оддел], 180–190. [= 215. – *МЈ* 38–39, 7–25]
270. Св. Јован Крстител, патронот на Бигорскиот манастир. – *Манастир Свети Јован Бигорски* [Скопје: Републички завод за заштита на спомениците на културата; Охрид: Епархија Дебарско-Кичевска], 25–39.
271. The Slavonic Holy Seven Saints (“Sedmočislenci”). – *MacRev* 24/3, 185–194.

1995

272. Апотеозата на *Словото* во Прогласот кон св. Евангелие од Константин Философ – Св. Кирил. – *ЖАнт* 45 (Sertum Gantarianum), 23–36.
273. Антички и современ македонски јазик. – *Содржински и методолошки прашања во истражувањето на историјата на културата на Македонија*, кн. 1 [Скопје: МАНУ], 23–30.
274. Балканизација на македонскиот и неговото место меѓу другите балкански јазици. – *Studies in Macedonian Language, Literature and Culture* [Ann Arbor: Michigan Slavic Publications], 67–82.
275. Интерпретација на неколку профилактични микенски лични имиња. – *Зборник на трудови посветени на академик Блаже Конески* [Скопје: МАНУ], 47–59.
276. Метафората *светлина* во химнографијата на словенските првочители и нивните ученици. – *КЖ* 15/5–6, 42–48.
277. Поетско-стилистички особености во канонот за ап. Андреј од св. Наум Охридски. – *Прилози МАНУ/ ОЛЛН* 20/1–2, 71–101.
278. Појава, промени и традиција на словенското писмо во Македонија. – *КЖ* 15/7–8, 22–27.
279. Свети словенски Седмочисленици. – *Светиклиментово слово: црковен алманах* [Охрид], 48–54. [= 271. – *MacRev* 24/3, 185–194]
280. Свв. Климент и Наум Охридски (Просветителство со удвоени сили). – *Светите Климент и Наум Охридски и придонесот на Охридскиот духовен центар за словенската просвета и култура* [Скопје: МАНУ], 17–29. – Отворање на научниот собир свв. Климент и Наум Охридски, 7–8.
281. Творештво длабоко и трајно вткаено во македонската модерна литература и литературна наука. – *Совр* 45/7–8, 103–107.
282. *Те-о-до-ра* и други теофорни имиња во микенските текстови. – *МЈ* 40–41, 225–233.
283. Lexical Relicts of Pre-Slavic Languages in the Contemporary Macedonian Language. – *Макед* 17/503, 17–20.
284. The Languages on the Territory of Macedonia in the Classical and the Early Bizantine Periods. – *Balkan Forum* 3/2 (11), 271–278.
285. [приказ] *Michael Meier-Brügger, Griechische Sprachwissenschaft I–II, Sammlung Götschen, Walter de Gruyter, Berlin – New York 1992, I str. 170, II str. 133, 12.* – *ЖАнт* 45, 423–427.

286. [приказ] *M. J. Osborne – S. G. Byrne, A Lexicon of Greek Personal Names II, ATTICA, The British Academy, Clarendon Press, Oxford 1994, XXI + 510, 401. – ŽAnt 45, 427–430.*

287. [приказ] *A. Leukart, Die frühgriechischen Nomina auf -tās und -ās. Untersuchungen zu ihren Herkunft und Ausbreitung (unter Vergleich mit den Nomina auf -eūs), herausgegeben von Sigrid Deger-Jalkotzy, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1994, 354, 801. – ŽAnt 45, 431–434.*

1996

288. Авторскиот потпис „Нишчий Наум“ во канонот за св. апостол Андреј. – *1100 години од хиротонизирањето на св. Климент во епископ и доаѓањето на св. Наум во Охрид* [Охрид: МПЦ], 131–144.

289. Апокрифни интерполации во Краткото житие на св. Кирил-Философ („Успение Кирилово“). – *Прилози МАНУ/ ОЛЛН 21/1, 5–24.*

290. Енигматичните знаци врз градежен материјал од црквите на Брегалница. – *Прилози МАНУ/ ОЛЛН 21/1, 25–39.*

291. Јазиците на почвата на Македонија во античкиот и рановизантискиот период. – *Јазиците и почвата на Македонија: прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија* [Скопје: МАНУ, Макропроект „Историјата на културата на Македонија“: кн. 3], 19–31.

292. Идејата на Константин Философ за рамноправност на јазиците. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН 21/2, 17–37.*

293. Палеографско-јазични особености во канонот за ап. Андреј од св. Наум Охридски. – *Реферати од Втората македонско-северноамериканска славистичка конференција за македонистика „Македонскиот јазик, литература и култура“* (Охрид, 16–19 август 1994 г.) [Скопје], 11–26.

294. Појава на словенската христијанска култура. – *Религиите и религиозните аспекти на материјалната и духовната култура на почвата на Република Македонија* [Скопје: МАНУ, Макропроект „Историјата на културата на Македонија“: кн. 4], 11–22.

295. Писмената традиција во Кичевско. – *Крински посланија 1* [Охрид–Кичево], 7–27.

296. Прогласот кон св. Евангелие. – *Нова Македонија, Лик 3/1, 15.*

297. Од Прогласот кон св. Евангелие на Константин Философ – Манифест на словенската просветителска мисија. – *Црковен живот 1/3, 6.*

298. Обновување и ревитализација на македонски светињи – *Црковен живот 1/7, 5.*

299. Споменот на свв. Климент и Наум Охридски низ вековите. – *Црковен живот 1/6, 5.*

300. Church-State Relations and Interconfessional Coexistence in Macedonia (In the Postsocialistic Period with a Historical Background). – *MacRev 26, 1–2.*

301. The Mycenaean Personal Names in *-to* with Regard to the Derivatives from Verbal Adjectives. – *Atti e memorie del secondo Congresso Internazionale di Micenologia* (Roma–Napoli, 14–20 ottobre 1991) [Roma: Gruppo Editoriale Internazionale], 51–69.

302. [приказ] *Denise Schmandt-Besserat, Before Writing, vol. I. From Counting to Cuneiform. University of Texas Press, Austin, 1992. – ŽAnt 46, 117–122.*

303. [приказ] *John Chadwick, Lexicographica Graeca. Contributions to the Lexicography of Ancient Greek, Clarendon Press, Oxford 1996, VI + 343, 8°. – ŽAnt 46, 121–128.*

1997

304. *За античката просодија во македонски превев*. – Скопје: Матица македонска, 141с.

305. Дактилскиот ритам на македонските народни приказни и хомерскиот епски хексаметар. – *Народното творештво на почвата на Македонија: прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија* [Скопје: МАНУ, Макропроект „Историјата на културата на Македонија“: кн. 6], 11–20.

306. Од балканската терминологија на македонскиот народен волуметриски систем. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН 22/1–2*, 15–40. (Реферати 12)

307. Охридскиот книжевен центар и словенската писменост. – *Прилози МАНУ/ООН 28/1–2*, 7–41.

308. Појава, промени и традиција на словенското писмо во Македонија. – *Педесет години на македонската наука за јазикот* (Скопје, 30 ноември до 2 декември 1995) [Скопје: МАНУ], 19–35.

309. Романтичарскиот занес на нашите преродбеници и научно-историските факти за античките Македонци. – *Македонското научно-литературно другарство и неговиот континуитет до основањето на Македонската академија на науките и уметностите* (прилози од научниот собир одржан на 28 и 29 јуни 1996 г.) [Скопје: МАНУ], 53–58.

310. Словенски и универзални пораки во Прогласот кон св. Евангелие од Константин-Кирил. – *Зборник на трудови од I-та руско-македонска конференција* (Охрид, 22–24 август 1995 г.) [Охрид–Скопје], 23–43.

311. Православието низ вековите [предговор]. – Баталден, С.: *Преиспитување на традицијата (Есеи за историјата на православието)*, Скопје: Култура, 7–20.

312. Some Parallels between Balkan Popular and Mycenaean Measures of Volume for Dry Materials. – *ŽAnt 47*, 63–86.

313. The Position of the Ancient Macedonian Language, and the Modern Name Makedonski. – *Balkanistica 10* [Oxford: Mississippi], 227–240.

314. [приказ] *M. Fraser and Matthews, A Lexicon of Greek Personal Names, Vol. III. A : The Peloponnese, Western Greece, Sicily, and Magna Graecia, The British Academy, Clarendon Press Oxford 1997*. – *ŽAnt 47*, 239–242.

1998

315. Медитеранскиот и старобалканскиот културен контекст и континуитет. – *Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера* (Скопје, 24–25 октомври 1996) [Скопје: МАНУ: Компаративно проучување на македонската литература и уметност во XX век: том 3], 101–118.

316. Мир во разноконфесионална средина. – *Светиклиментовото слово: Алманах* [Охрид].

317. Микенски борбени лични имиња. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН 23/1–2*, 19–42.

318. Од научниот опус на акад. Божидар Видоески. – *Споменица посветена на Божидар Видоески, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите* [Скопје: МАНУ], 15–20.

319. Православието низ призмата на западни црковни историчари. – *КЖ 43/1*, 94–99.

320. Св. Пречиста Кичевска чувар на словенската писменост. – *Кичево и Кичевско: (фотомонографија)* [Кичево; Скопје: „Гурѓа“], 63–68.

321. Црковно-државни односи и меѓуконфесионална коегзистенција во Македонија. – *ГласникИНИ 42/1*, 7–26.

322. Научни есеи за православието – Стивен Баталден: „Преиспи-тување на традицијата“ (Скопје: Култура 1997). – *Нова Македонија*, 11. II 1998.

323. Голема пријателка на Македонија – Ивона Бернс. – *Стожер* 2/ 26–27, 55.

324. John Chadwick [In memoriam]. – *ŽAnt* 48, 5–15.

325. Approche de la langue des Macédoniens antiques. – *La République de Macédoine: nouvelle venue dans le concert européen* (dir: Chiclet, C., Lory, B.) [Paris, Montréal: L'Harmattan], 127–136.

1999

326. *Светила незаодни: словенските првоучители и нивните ученици*: (студии). – Скопје: Матица македонска. – 462 с.

327. Владо Малески. – *Владо Малески: свечен собир посветен на 80-годишнината од раѓањето и 15 години од смртта на Владо Малески* (Скопје 24. XII 1999 г.) [Скопје: МАНУ], 7–8.

328. Значење на дамаскинарската книжнина за развојот на писмениот и книжевниот македонски јазик. – *Македонија: прашања од историјата и културата* [Скопје: МАНУ], 95–109.

329. Значење на дамаскинской литературы для развития письменного и литературного македонского языка. – *Македония: вопросы истории и культуры* [Скопје; Москва: Македонская академия наук и искусств], 10 стр.

330. Светила незаодни. – *Денес* 22. VII 1999, III/93, стр. 54–56.

331. Стабилност и промени во јазикот. – *Македонија денес*, 6 и 7. XI 1999, стр. 11.

332. Паримејник. – *Билтен*.

333. Поезијата и историјата. – *Утрински весник* 12. VIII 1999, стр. 15.

334. An Attempt at Reconstructing the Balkan-Macedonian Volumetric System for Dry Materials and Its Terminology. – *ISS* 10/1–2, 1–126.

335. Interpretation of Some Mysenaean Personal Names: Nomina Theophora. – *Floreat Studia Mysenaea* [Wien: Verlag der Österreichischen Akad. der Wissenschaften], 299–311.

336. Multilingual Contacts and Conflicts in the South-Eastern Europe: (Reflected in the Mysenaean onomastics). – *VIII интернационален конгрес за Југоисточна Европа* (Букурешт, 24–29 август 1999). – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 24/1–2, 5–15.

337. [приказ] *Божидар Видоески: Дијалектите на македонскиот јазик*, МАНУ, 1999. – *КЖ* 44/1, 108–109.

2000

338. *Животот на Микенците во нивните писмени сведоштва: со посебен осврт кон ономастичките и просопографски изводи (The Life of the Mysenaeans from Their Own Records with Special Regard to the Onomastic and Prosopographic Deductions)*. – Скопје: МАНУ. – 419 стр.: илустр.

339. Историски осврт врз идејата за рамноправност на јазиците: во богослужбена/литургиска употреба. – *Историја на идеите на почвата на Македонија: прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија* [Скопје: МАНУ, Макропроект „Историјата на културата на Македонија“: кн. 11], 11–20.

340. Христијанство. Религија на крстот и единство во разновидност. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 25/1–2, 7–32.

341. Од најстарата историја на писменоста: бројките им претходат на буквите. – *ЈФ* 56/1–2, 469–480.

342. Придонесот на Михаил Д. Петрушевски. – *Нова Македонка (Лик)* 26–27. II 2000.

343. Просвештението кај Св. Климент Охридски. – *Весник на МПЦ* 42/3, 58–64.

344. Image of Antiquity after the Decipherment of the Linear B. – *Colloquium Didacticum Classicum XVI Zagrebiense: The Image of Antiquity in Modern Times* [Zagreb], 139–152.

345. The linear „B” logograms *111, *110, and corresponding Balkan popular Measures of volume for dry Materials. – *ŽAnt* 50, 125–139.

2001

346. *Појава и развој на писмото: со посебен осврт кон почетоците на словенската писменост (Origin and Development of Writing: with special regard to the beginnings of Slavonic literacy)*. – Скопје: МАНУ. –384с.

347. Дамаскините и нивниот удел во развојот на современите балкански јазици врз народна основа. – *МЈ* 2001, 1–30.

348. Значење на дијалектолошките студии на југоисточните македонски говори за палеославистиката (Неколку фонетски особености на старо-црковнословенскиот и нивните континуанти во југоисточните македонски говори). – *Прилози МАНУ/ОЛЛН* 24/1–2, 25–40.

349. Христијанството – демократски духовен систем: Христовото учење низ призмата на теологијата, филозофијата, етиката, културата. – *Утрински весник*, 4-8 јануари, 3, 463.

350. Христијанство – 2000-годишен јубилеј. – *Пелагонитуса* [Битола], 9 стр.

351. Фанула Папазоглу (1917–2001) [In memoriam]. – *ŽAnt* 51, 68–75.

352. Конвергентни и дивергентни тенденции во развојот на балканскиот јазичен сојуз и перспективите на европската мултијазична заедница. – *Меѓународна конференција: Балканот во новиот милениум* [Скопје: МАНУ], 187–203.

353. Convergent and Divergent Tendencies in the Development of the Balkan Linguistic League and Prospects to the European Multilingual Community. – *International conference The Balkans in the new millennium: Science and culture in a joint action for peace and development* (Skopje, 25 and 26 May 2001) [Skopje : MANU], 180–190: 5 tab.

354. Geschichte der klassischen Studien in der Republik Makedonien. *Der Neue Pauly. Enzyklopedie der Antike* bd. 15/1. – Stuttgart. Weimar : J. B. Metzler.

355. Klassische Einflüsse auf das Kircheslawisch und das moderne Makedonisch. – *Der Neue Pauly. Enzyklopedie der Antike* bd. 15/1, 276–277. – Stuttgart. Weimar : J. B. Metzler.

356. Klassische Studien. – Makedonien / Mazedonien. – *Der Neue Pauly. Enzyklopedie der Antike* Bd. 15/1, La–Ot., 280–281. – Stuttgart. Weimar : J. B. Metzler.

357. Sprache. – Makedonien / Mazedonien. – *Der Neue Pauly. Enzyklopedie der Antike* Bd. 15/1, La–Ot., 276–277. – Stuttgart. Weimar : J. B. Metzler.

358. [приказ] *V. Aravantinos – L. Godart – A. Sacconi: Thèbes fouilles de la Cadmée I. Les tablettes en linnéaire B de la odos Pelopidou. Édition et commentaire. Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma, 2001, pp. 460, голем октаво.* – *ŽAnt* 51, 84–90.

2002

359. [со: Гоцевски, Т.]: *Христијанството и мирот – мирот и христијанството*. – Куманово: Македонска ризница. – 111 с.: илустр. (Коричен наслов: 2000 години христијанство, 2000 години учење за мир)

360. Глаголичката графема *З(земља)* и грчката *Th(êta)*. – *Славистички студии* 10 (посветен на проф. Зузана Тополињска по повод седумдесет-годишнината), 187–198.

361. Денар, Создавањето на македонскиот денар: Видувања и сеќавања. – *Народна банка на Р. Македонија*, 75–82.

362. Од историјата на словенската писменост. Случајни грешки или намерни интерполации во Краткото житие на св. Климент Охридски од Хоматијан. – *Зборник од III-та Македонско-руска научна славистичка конференција* (Охрид, 9–11 август 2001) [Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“].

363. Од методологијата на Блаже Конески во користењето извори за кирило-методијевскиот период. – *Делото на Блаже Конески (остварувања и перспективи): Меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Блаже Конески* [Скопје: МАНУ], 299–308.

364. Писмо „Без оустроенија“. – *Зборник на реферати од четвртата македонско-северноамериканска славистичка конференција за македонистика „Македонски јазик, литература и култура“* (Охрид, 5–6 август 2000) [Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“], 35–56.

365. Христијанство. Религија на крстот и единство во разновидност (Минато и перспективи). – *Годишен зборник на Богословскиот факултет „Свети Климент Охридски“*, кн. 8, 21–36.

366. Miroslav Marcovich (1919–2001) [In memoriam]. – *ŽAnt* 52, 5–20.

367. Pax Augusta, Pax Byzantina и Pax Divina. – *Зборник на трудови: Христијанството во културата и уметноста на Струмичката епархија: по повод 2000 години Христијанство* [Струмица: Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј], 29–47.

368. Азбуката е совршена во својата едноставност: Изум од првостепена важност за прогресот на цивилизацијата и културата: Разговор со академик Петар Хр. Илиевски. – *Утрински весник* 30. VIII 2002, 4, 956.

369. Појава и развој на писмото, со посебен осврт кон почетоките на словенската писменост. – *Нова Македонија (Лук)* 20. X 2002.

370. [приказ] S. Hornblower & E. Matthews, *Greek Personal Names. Their Value as Evidence, Proceedings of the British Academy 104, Published for the British Academy by Oxford University Press, 2000, pp. VIII+184, 8^o*. – *ŽAnt* 52, 234–244.

371. [приказ] V. L. Aravantinos – L. Godart – A. Sacconi, *Corpus des documents d'archives en linéaire B de Thèbes (1–433). THÈBES FOUILLES DE LA CADMÉE III, Università degli Studi di Napoli „Federico II“, Università degli Studi di Roma „La sapienza“; Biblioteca di „Pasiphae“, Collana di filologia e antichità egee diretta da LOUIS GODART e ANNA SACCONI, Pisa–Roma 2002, pp. 326, голем октаво*. – *ŽAnt* 52, 244–246.

2003

372. Графитите врз градежен материјал од црквите во Крупиште и Баргала. – *Зборник од Научниот собир: Старохристијанската археологија во Македонија* [Скопје: МАНУ], 41–57.

373. Дијалектна база на некои графички варијанти во глаголицата. – *Прилози МАНУ/ОЛЛН 27/1–2*, 21–38. (Реферати 13, 2003)

374. Македонскиот превод на *Престолното Четвороевангелие*: По повод 50-годишнината од неговото објавување. – *Прилози МАНУ/ ОЛЛН 28/ 1*, 25–58.

375. Првиот словенски и современиот македонски превод на евангелието. – *Зборник од V-та Македонско-северно американска конференција за македонски студии (Macedonian Studies Vol. 4: Papers from the Fifth International Macedonian-North American Conference on Macedonian Studies)* [Kolumbus: Ohio], 107–128.

376. Glagolica: An Iconic Script for Visual Evangelic Preaching. – *ICS 27–28*, 153–164.

2004

377. Грандиозен меѓународен проект. – *Промотивен говор за Општо-словенскиот лингвистички атлас фонетско-граматичката серија*, том 46: Рефлекси на еровите. Вториен вокализам. – *Билтен 31/2*.

378. Киевските глаголички листови, (Фрагменти од старословенски литургичен ракопис со текстови од западни и источни црковни служби на мешан јазик) – *Македонско-украински културни врски (X–XX век) II* (Охрид, 21–23 октомври 2003 г.) [Скопје: МАНУ], 79–109; илустр.

379. Светол лик во нашиот црковен, просветен и културен живот. – *ЛЗ 51/4–6*, 103–110.

380. The Balkan Linguistic League: Past, Present and Future. – *IX Congrès internat. d' Études Sud-east-Européennes (Résumés)* [Tirana], 201–202.

2005

381. *Традиција и иновации во македонските црковнословенски книжевни споменици од турскиот период*. – Скопје: МАНУ. – 393 стр.

382. Македонскиот правопис. – *Свечен собир по повод 60-годишнината од донесувањето на македонската азбука и правопис и нивната примена во букварот* (Скопје, 7. VI) [Скопје: МАНУ], 1–23.

383. Позајмување и адаптација на лексички форманси во балканските јазици. – *Меѓународна научна конференција „Теории и методи во ареалната лингвистика“ – Придонесот на Божидар Видоески во развојот на македонската и словенската лингвистика (по повод 5-годишнината од смртта на акад. Б. Видоески)* (Скопје, 2–4 јуни, 2004) [Скопје: МАНУ, Истражувачки центар за ареална лингвистика], 93–102.

384. Еволуционистички сфаќања на Крсте Петков Мисирков за македонскиот јазик. – *Делото на Крсте Мисирков: Зборник од Меѓународниот научен собир по повод стогодишнината од излегувањето на книгата За македонските работи* (Скопје 27–29 ноември, 2003) [Скопје : МАНУ], Т. 2, 55–67.

385. Новии варијант Панонској тези і македонско-українські мовні контакти у найдавніших словянських рукописах. – *Українсько-македонський науковий збірник* [Київ: НАНУ, НБУ ім. В. І. Вернадського, МАНМ], Випуск 1, 99–110.

386. Уметноста и културата на XIX век во Западна Македонија [осврт]. – *Стожер 9/90–91*, 29–31.

387. The Life of the Mycenaean reflected in the onomastics and prosopography. – *Proceedings of the 11th Intern. Colloquium on Mycenaean Studies* [Texas: Austin, 2000]. (issued 2005).